



SLU@BEN GLASNI K NA OP[TI NA RADОВИ [

Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Radovi { I zl eguva po potreba	2022 godi na Broj 18/2022 god.	@i ro smetka br: 758014072063018 Dano~en br.: 4023005116486
---	-----------------------------------	---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 40 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), и врз основа на член 53 и член 55 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, Претседателот на Советот на општина Радовиш, свикува итна седница на Советот на ден 09.12.2022 год. во 15:00 часот:

Образложение

Општина Радовиш преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и Министерството за локална самоуправа го доби проектот „ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН РЕГИОН“ кој е во рамките на Грантовата шема за инвестициски проекти со дигитална компонента овозможена преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза“ во износ од 19.907.995 ден.

Како услов пред потпишување на Договорот, кој треба да се склучи до крајот на оваа година е да се достави Тековна состојба за правно лице со регистрирана дејност за производство на електрична енергија.

Општина Радовиш започна со постапка за регистрација на Акционерското друштво за производство на Електрична енергија „ЕЛРАД“ Радовиш и од страна на Одборот на Директори изготвен е Предлог-Статут кој е потребно да биде одобрен од Советот на општина Радовиш заради понатамошно спроведување на постапката.

За таа цел, барам свикување на итна седница на Советот на општина Радовиш со цел донесување на Одлука за прифаќање на Статутот.

Број 08-1859/3 Совет на општина Радовиш
Дата 06.12.2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Одлука за прогласување итност на 21-та
седница на Советот на
Општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за прогласување итност на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш, бр.08-1869/1

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 09.12.2022 година.

Број 09-1869/2 Градоначалник
Дата 12.12.2022 г. на Општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 53 од Деловникот за работа,

Советот на општина Радовиш на итна седница одржана на 09.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за прогласување итност на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш

член 1

Со оваа Одлука се прогласува итност на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш одржана на 09.12.2022 година поради донесување на Статут и Одлука за донесување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, Основачки Извештај и Одлука за одобрување на Основачки Извештај во Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Број 08-1869/1 Совет на општина Радовиш
Дата 09.12.2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,

Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука за усвојување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

Го прогласувам и објавувам Статутот на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш бр.08-1870/1 и Одлука за усвојување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, бр.08-1870/2

што советот на општина Радовиш ги донесе на седница одржана на 09.12.2022 година.

Број 09-1870/3

Дата 12.12.2022 г.
Радовиш

Градоначалник

на Општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22, 23, 32, 65, 287 од Законот за трговски друштва(Службен весник на РМ бр.28/04-----120/18 и Сл.Весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22), член 22 став 1 точка 13 од Закон за локална самоупава(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот на општина Радовиш а во согласност на Одлука за утврдување интерес за основање Акционерско друштво за дејност производство на електрична енергија бр.08-1525/1 од 27.09.2022 година од Советот на Општина Радовиш,

Советот на Општина Радовиш, со седиште во Радовиш и ЕМБС:6027741, во својство на собрание на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш на XXI седница одржана на ден 09.12.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Статутот на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш бр.08-1870/1 од 09.12.2022 година.

□□□□ 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш

Број 08-1870/2 Совет на општина Радовиш
Дата 09.12.2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 22 член 65 член 285, член 287 и член 293 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Република

Македонија бр. 28/04...120/18 и Сл.весник на Р.С.Македонија 290/20, 215/21 и 99/22), член 22 став 1 точка 13 од Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот на општина Радовиш, □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ -1525/1 □□ 27.09. □□□□□□,

□□□□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ 09.12.2022 □□□□□□. □□□□□□

СТАТУТ

на Акционерското друштво за производство на Електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Акционерското друштво за производство на електрична енергија во сопственост на општина Радовиш.

Секоја одредба од статутот или од друг акт на друштвото што е спротивна на одредбите на овој закон е ништовна. Ако некоја одредба од друг акт на друштвото не е во согласност со статутот, се применуваат одредбите од статутот.

Член 2

Друштвот настана со Одлука бр.08-1778/1 донесена на 15.11.2022 год. од Советот на општина Радовиш во својство на Собрание.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под називот „Акционерското друштво за производство на Електрична енергија ЕЛРАД Радовиш“ во општинска сопственост, Радовиш.

Во правниот промет ќе се користи скратеното име „АД ЕЛРАД Радовиш“

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Радовиш на адреса ул. „8 Септември“ бр. 2, 2420 Радовиш.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак. Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Одборот на Директори

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на друштвото е сладната дејност
35.11 Производство на електрична енергија
Дејноста на работењето на Друштвото е за Производство на електрична енергија е дејност од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ

Член 7

Номиналниот износ на основната главнина, изнесува 25.000 евра во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија, објавен на денот пред усвојувањето на статутот.

Номиналниот износ на акцијата не може да биде помал од 1 еуро, според средниот курс на таа валута, објавен од Народната банка на Република Македонија, ден пред усвојувањето на статутот, односно на денот пред донесувањето на одлуката за промена на основната главнина.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена.

Фондот нема својство на правно лице

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе

стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат до една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Советот на општина Радовиш.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон, и овој статут, а особено за:

- Измена на Статутот на Друштвото;
- Одобрување на Годишната сметка, на Финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
- Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;
- Одобрувањето на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Надзорниот одбор;
- Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото;

- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот;
- Донесување Програма за стекнување на акции на вработените;
- Донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот од кои што вработените ќе стекнуваат акции бесплатно или по повластена цена и за критериумите за нивната распределба;
- Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
- Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
- Престанување на Друштвото;
- Одлучува за покривање на загубата.

Член 14

Работите од надлежност на собранието на Друштвото ќе ги врши преку овластен претставник.

Овластениот претставник е овластен

- да ги презема сите дејствија и активности во претставувањето на општина радовиш во Собранието на акционери, како и да ги презема сите потребни дејствија и активности за донесување на потребните одлуки за основање на друштвото.
- да го потпише Статутот
- да потпише Изјава за превзенање на акциите
- да потпише Изјава дека основањето е во согласност со Закон
- да донесе Одлука за избор на органите на друштвото
- како и сите потребни дејствија за основање на Друштвото согласно Законот за трговски друштва.

VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото ќе се организира според едностепен систем на управување.

Орган на управување на друштвото се

-Собрание на друштвото

-Одборот на директори.

Член 16

Со Друштвото ќе управува Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со Законот за трговските друштво, Статутот и овластувањата кои се изрично дадени од Собранието на друштвото.

Собранието ги избира членовите на Одборот на директори.

Одборот на директори има најмалку три, а најмногу 15 члена.

Мандатот на членовите на Одборот на директори е 4 (четири) години.

Член 17

При изборот на членовите на одборот на директори се назначува кои членови се избираат како независни членови на одборот на директори. Независните членови на одборот на директори се избираат од редот на неизвршните членови на одборот на директори.

Од членовите избрани во одборот на директори, одборот на директорите назначува еден или повеќе извршни членови на одборот на директори (во натамошниот текст: извршни членови). За извршен член на одборот на директори не може да биде избран член на одборот на директорите кој е избран како независен член на одборот на директори. Бројот на извршните членови мора да биде помал од бројот на неизвршните членови на одборот на директори (во натамошниот текст: неизвршни членови).

Ако одборот на директори има до четири неизвршни члена, најмалку еден од неизвршните членови на одборот на директорите е независен член. Ако одборот на директори има повеќе од четири неизвршни члена, најмалку една четвртина од неизвршните членови се независни членови на одборот на директори.

Член 18

За член на одбор на директори во друштво со доминантна или во целосна сопственост на државата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

3) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

4) има минимум три години работно искуство.

За извршен член на одбор на директори од ставот (1) од овоја член може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

3) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

4) има минимум пет години работно искуство.

Член 19

Начинот на избор на извршен член на одборот на директори се определува со статутот. Во статутот може да се одреди изборот на извршен член да се врши и со едногласна одлука на сите членови на одборот на директори.

Еден од членовите на одборот на директорите, избран за извршен член, може да го носи називот што е вообичаен за вршење на функцијата (генерален директор, односно главен извршен директор и друг назив), а другите извршни членови можат да го носат називот што е вообичаен за вршење на функцијата што му е доверена како на извршен член на одборот на директори.

Ако одборот на директорите има повеќе од еден извршен член, членовите на одборот на директори со мнозинство гласови определуваат кој извршен член е посебно одговорен за прашањата на вработените и односите со нив.

Член 20

Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на одборот на директори, избира претседател на одборот.

Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.

Претседателот на одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на одборот на директори претседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на присутните членови на одборот на директори.

Член 21

Одборот на директори, во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата што изречно му се дадени од собранието, управува со друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

Член 22

Со исклучок на овластувањата за коишто со закон изречно е определено дека ги врши одборот на директори, извршните членови го водат работењето на друштвото и имаат најшироки овластувања да ги вршат сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на друштвото.

Одборот на директори им го доверува на извршните членови застапувањето на друштвото во односите со трети лица.

Ако одборот на директори избере повеќе од еден извршен член, го назначува членот кој го води работењето на извршните членови и на чиј предлог одборот на директори ги утврдува внатрешната организација и начинот на којшто се врши координацијата на водењето на работењето на друштвото.

Одборот на директори поднесува пријава за упис во трговскиот регистар на извршните членови овластени за застапување на друштвото. Пријавата ја потпишуваат сите членови на одборот на директори, освен ако членовите не дале писмено овластување на извршен член на одборот на директори да ја потпише пријавата. При уписот во трговскиот регистар извршните членови поднесуваат потписи-заверени, приложени и дадени во согласност со членот 65 ставови (2) и (3) од овој закон.

Извршните членови, заради извршување на овластувањата од ставот (1) на овој член, можат да назначат раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на друштвото во согласност со одлуките, насоките и налозите на извршните членови на одборот на директори.

Член 23

Неизвршните членови, покрај овластувањата што со овој закон им се определени во вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност и стока. Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во друштвото или друго стручно лице.

Во вршењето на надзорот, претседателот на одборот на директори или кој било неизвршен член, овластениот ревизор или друго лице определено со статутот или акционери кои претставуваат најмалку една десеттина од акциите со право на глас, можат да бараат свикување состанок на одборот на директори. Барањето се доставува до претседателот на одборот на директори.

Член 24

(1) Одборот на директорите не може да ги пренесе врз извршните членови овластувањата кога се одлучува за:

- 1) затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото;
- 2) намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;

3) суштествени внатрешни организациони промени на друштвото што се определуваат со акт на друштвото;

4) воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или нејзино прекинување;

5) основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина во основната главнина на друштвото и

6) основање и престанување на подружници на друштвото.

Со статутот може да се забрани пренесување овластувања врз извршните членови и за одлучување за други прашања од надлежноста на одборот.

Забраните предвидени со ставовите (1) и (2) од овој член не можат да се истакнуваат спрема трети лица, освен ако друштвото докаже дека третото лице знаело за тоа или, со оглед на сите околности, морало да знае за тоа.

Член 25

Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание

Одборот на директори одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на Одборот на директори, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од претседателот да свика состанок

Ако членот кој барал свикување на состанок добие поддршка од најмалку една третина од членовите на Одборот на директори за свикување состанок, претседателот мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот на директори, во коешто се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот

Член 26

За работата на секој состанок на Одборот на директори без разлика на тоа како е одржан состанокот, се подготвува записник.

Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на состанокот, освен ако со овој закон поинаку не е определено.

Записникот треба да содржи податоци за начинот на којшто работел органот на управување, времето и местото на одржувањето на состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле предмет на гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги и имињата на членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките усвоени на состанокот. Во записникот може, по барање на членот кој гласал „за“ и „против“ да се внесе и причината зошто така гласал. Ако некој член има судир на интерес, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа да се евидентира во записникот.

Записникот го потпишуваат сите членови на Одборот на директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот, а во негово отсуство членот по овластување на претседателот.

Член 27

Членот на Одборот на директори, одбор е должен овластувањата што му се дадени со овој закон и со статутот да ги врши во интерес на друштвото и во интерес на сите акционери со внимание на уреден и совесен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член

Членовите на Одборот на директори се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се однесуваат на работењето на друштвото, а кои ги добиле како доверливи. Обврската од ставот (2) на овој член трае и по престанувањето на мандатот во Одборот на директори, во согласност со обврските преземени во договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на одборот на директори

Во текот на извршувањето на своите должности, во согласност со ставот (1) од овој член, членот на Одборот на директори може да се потпира на информации, на мислења или на извештаи подготвени од независни правни советници, независни овластени сметководители и овластени ревизори и други лица, за кои се верува дека

се доверливи и компетентни за работите што ги вршат, при што не се смета дека со тоа е ослободен од својата обврска да постапува со внимание на уреден и совесен трговец.

IX. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 28

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со Законот и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен Договор,
- Правилник за внатрешна организација,
- Правилник за заштита од пожар,
- Правилник за деловна тајна,
- Правилник за печат, штембил и знак,
- Правилник за заштита при работа,
- Норматив за лични заштитни средства и опрема,
- Правила за редот и дисциплината,
- Ценовник за технички и други услуги,
- И други акти согласно закон и колективен договор.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Овој статут влегува од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш.

Број08-1870/1 Овластен претставник од
Дата09.12.2022г. Совет на општина Радовиш
Радовиш Страхил Гавритов

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,

Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична

енергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука за одобрување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

Го прогласувам и објавувам Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш бр.08-1871/1 и Одлука за одобрување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, бр.08-1871/2

што советот на општина Радовиш ги донесе на седница одржана на 09.12.2022 година.

Број 09-1871/3
Дата 12.12.2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на Општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 295 од Законот за трговски друштва(Службен весник на РМ бр.28/04-----120/18 и Сл.Весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22), член 22 став 1 точка 13 од Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот на општина Радовиш,

Советот на Општина Радовиш, со седиште во Радовиш и ЕМБС:6027741, во својство на собрание на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш на XXI седница одржана на ден 09.12.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за одобрување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш составен на ден 09.12.2022 година

од страна на Овластен претставник од Советот на општина Радовиш Страхил Гавритов.

□□□□ 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,“.

Број 08-1871/2 Совет на општина Радовиш
Дата 09.12.2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Согласно член 295 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и член 9 од Одлуката бр.08-1525/1 од 27.09.2022 година за утврдување интерес за основање на Акционерско друштво за производство на Електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, број 07-1527/1 од 27.09.2022 год.

Страхил Гавритов со живеалиште на ул„15-ти Корпус,, бр.29, Радовиш со л.к.бр.М0219042 и ЕМБГ 0307972464005, како овластен претставник на 09.12.2022 година го изготви следниот:

ОСНОВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ

На ден 09.12.2022 година на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш со усвојување на статутот на Акционерско друштво за производство на Електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, во понатамошниот текст друштвото), општина Радовиш го основа друштвото и ја превзема обврската за уплата на акциите. Со потпишувањето на статутот согласно донесената Одлука за одобрување финансиски средства бр. 08-1526/1 од 27.09.2022, основачот општина Радовиш ќе уплати 25.000 евра во денарска противвредност на име основачки влог за основање на друштвото. Со уплаќањето на овој влог општина Радовиш ги превзема сите акции во акционерското друштво.

При основањето никој од членовите на одборот на директори не превзема акции ниту се здобива со посебни погодности.

Број 08-1871/1 Овластен претставник од
Дата 09.12.2022 г. Совет на општина Радовиш
Радовиш Страхил Гавритов

Содржина:

-Образложение-----2
- Решение за прогласување и објавување на Одлука за прогласување итност на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш----1
-Одлука за прогласување итност на 21-та седница на Советот на Општина Радовиш----1
-Решение за прогласување и објавување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука за усвојување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш -----2
-Одлука за усвојување на Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш-----2
-Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш-----3
-Решение за прогласување и објавување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука за одобрување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш-----8
-Одлука за одобрување на Основачки извештај на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш-----8
-Основачки извештај-----9